

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 30

Додатоци

Додаток 1 - Годишен извештај за работа

Додаток 2 - Годишна сметка

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Како што е наведено во белешката 16 кон овие финансиски извештаи, Друштвото има вложувања во подружница во износ од 107.213 илјади денари. Друштвото нема направено проценка на објективната вредност на ова вложување. Доколку истата била направена, можеби би требало да се намали вредноста на овие вложувања и да се признае соодветно обезвреднување. Ревизијата изрази мислење со резерва за неизвршена проценка на објективната вредност на вложувањата во подружница во финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје заклучно со 31 декември 2022 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Скопје, 13 април 2022 година


Овластен ревизор

Владимир Иветик



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител
Љупчо Пецев



ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Приходи од продажба	6	29.103	24.917
Останати приходи од работење	7	4.460	963
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-79	-61
Трошоци за вработените	9	-4.104	-3.783
Амортизација	14	-3.942	-2.840
Набавна вредност на трговски стоки		-	-
Останати расходи од работење	10	<u>-17.134</u>	<u>-12.136</u>
Добивка од работење		8.304	7.060
Финансиски приходи	11	71	317
Финансиски расходи	11	-	-1
Добивка пред оданочување		8.375	7.376
Данок на добивка	12	-909	-904
Добивка по оданочување		7.466	6.472
Основна заработка по акција (во денари)	13	51	44

Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје ги усвои финансиските извештаи на 27 март 2023 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

ВД Извршен член

Стефан Станкоски



Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Добивка по оданочување		7.466	6.472
Друга сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки / загуби од вложувања расположливи за продажба		-	-
Промена што произлегува од продажбата на вложувањата расположливи за продажба Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупна друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		7.466	6.472

**Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2022 година**

во илјади денари	Белешки	2022	2021
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства			
Недвижности, постројки и опрема	14	24.494	205.226
Нематеријални средства	14	-	-
Аванси за материјални средства		1.084	2.357
Недвижности дадени под закуп	15	198.141	
Вложувања во подружници	16	107.213	107.213
Останати долгорочни средства		-	-
Вкупно		330.932	314.796
Тековни средства			
Залихи	17	89	89
Побарувања од купувачи	18	4.328	5.907
Останати краткорочни побарувања	19	159	197
Краткорочни финансиски средства	20	194	194
Парични средства	21	8.773	12.013
Вкупно		13.543	18.400
ВКУПНО СРЕДСТВА		344.475	333.196
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал		470.990	470.990
Сопствени акции		-6.340	-6.340
Законски резерви		-	-
Ревалоризациони и останати резерви		-	-
Акумулирана загуба		-128.553	-136.019
Вкупно		336.097	328.631
Долгорочни обврски			
Обврски по долготочни кредити		-	-
Останати долготочни обврски	22	908	1.954
Вкупно		908	1.954
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	23	6.165	1.563
Останати тековни обврски	24	1.281	1.024
Обврски по краткорочни кредити	25	24	24
Вкупно		7.470	2.611
Вкупно обврски		8.378	4.565
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		344.475	333.196

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	2022	2021
A. Готовински текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	7.466	6.472
Амортизација	3.942	2.840
Добивка/загуба/неотпишана вредност од продадени, расходувани или вредносно усогласени недвижности, постројки, опрема и нематер. средства	-3.353	-17
Вредносно усогласување / отпис на вложувања расположливи за продажба	-	-
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	1.579	-1.557
Останати краткорочни побарувања	38	59
Останати долгорочни обврски	-1.046	-28
Обврски спрема добавувачи	4.602	272
Останати тековни обврски	257	150
Нето готовински текови од деловни активности	13.485	8.191
B. Готовински текови од инвестициони активности		
Набавки на недвижности, постројки и опрема	-13.947	-30
Набавки на нематеријални средства	-	-
Дадени аванси за материјални средства	-6.912	-2.357
Продадени недвижности, постројки и опрема	4.134	17
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вложувања расположливи за продажба	-	-
Прилив од останати долгорочни средства	55	
Нето готовински текови од инвестициони активности	-16.725	-2.315
C. Готовински текови од финансиски активности		
Останати долгорочни обврски	-	-
Одлив од краткорочни кредити	-	-
Одлив од долгорочни кредити	-	-
Откупени сопствени акции	-	-
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Исплатени дивиденди	-	-
Нето готовински текови од финансиски активности	0	0
НАМАЛУВАЊЕ / ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-3.240	5.876
Парични средства на почеток на годината	12.013	6.137
Парични средства на крајот на годината	8.773	12.013

**Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски резерви	Ревалориз. и остан. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал и резерви
01.01.2022 година	470.990	-6.340		-	-136.019	328.631
Сеопфатна добивка						
Нето добивка од 2022 година	-	-	-	-	7.466	7.466
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	7.466	7.466
Трансакции со сопствениците						
Нова емисија на акции	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-	-
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022 година	470.990	-6.340			-128.553	336.097

2021 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски резерви	Ревалориз. и остан. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал и резерви
01.01.2021 година	470.990	-6.340		-	-142.491	322.159
Сеопфатна добивка						
Нето добивка од 2021 година	-	-	-	-	6.472	6.472
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	6.472	6.472
Трансакции со сопствениците						
Нова емисија на акции	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-	-
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021 година	470.990	-6.340			-136.019	328.631

**Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

1.1. ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е основана во 1972 година. Основна дејност на Друштвото според главната приходна шифра е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.

1.2. Основната главнина на Друштвото ја сочинуваат 161.540 обични акции.

Номиналната вредност на една акција изнесува 51,03 евра. Мнозински акционер во ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје е ФЕРШПЕД АД Скопје кој на 31.12.2022 година поседуваше 57,93% од основната главнина (57,93% и на 31.12.2021 година). Акционер со учество над 5% во основната главнина на Друштвото на 31.12.2022 година е и Митко Димов кој поседуваше 10,77% (10,77% и на 31.12.2021 г.).

На 31.12.2022 година ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје поседува 16.000 сопствени обични акции што претставува 9,90% од основната главнина на Друштвото (16.000 обични акции што претставува 9,90% учество на 31.12.2021 година).

1.3. Бројот на вработените во ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на 31.12.2022 година изнесуваше 5 лица (7 лица на 31.12.2021 година).

1.4. Сediштето на Друштвото е на ул. Македонија бр. 11-А, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата расположливи за продажба за друштвата кои котираат на Берза.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во доделна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи обемот на своето работење.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случаувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на производи и трговски стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

3.2. Приходи од камати

Кamatите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се исказуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.3. Расходи од камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи по основ на вложувања расположливи за продажба

Приходите остварени од вложувањата расположливи за продажба се искажуваат во билансот на успехот како приходи од дивиденди во рамките на финансиските приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на недвижностите, постројките и опремата се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или нивната намена се книжат како зголемување на вредноста на недвижностите, постројките и опремата.

3.6. Недвижности, постројки и опрема

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност на набавените недвижности, постројки и опрема зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, недвижностите, постројките и опремата се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се врши на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2003 година.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на недвижностите, постројките и опремата се книжи во корист на останатите приходи од работење, а негативната разлика се книжи на товар на останатите расходи од работење. Неотписаната вредност на расходуваните недвижности, постројки и опрема се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на нивниот предвиден век на употреба.

Стапките што се применуваат за амортизација на недвижностите, постројките и опремата што ги поседува ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се како што следи:

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Градежни објекти	1 - 10%
Опрема	8 - 20%
Транспортни средства	16%
Нематеријални средства	15 - 20%

Амортизација не се пресметува за ставките земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивната продажба на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински приливи.

3.9. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е обезвреднето, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за обезвреднување. Вложувањата расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба акумулираниот износ во капиталот, што произлегува од промена на вредноста, се евидентира во билансот на успех.

3.10. Залихи

Залихите се исказуваат според пониската од набавната и нето реализациона вредност. Набавната вредност на залихите ги вклучува сите трошоци за нивна набавка и другите трошоци направени залихите да се доведат до нивната сегашна состојба. Нето реализациона вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци неопходни да се изврши продажбата.

Ситниот инвентар се отпишува со стапка од 100% при ставањето во употреба.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отписаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други парични средства.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се исказуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при исказувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се исказуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана загуба

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото, а се откупуваат од истото, се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Останати резерви

Останатите резерви произлегуваат од вреднувањето, односно од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба. Овие резерви не се на раполагање на акционерите.

Акумулирана загуба

Акумулираната загуба ги вклучува непокриените загуби од претходните години и финансискиот резултат од тековната година.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгочрни и краткорочни кредити. Делот од долгочрните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.17. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, т.н. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2021 година).

3.18. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување за првиот и вториот пензиски столб. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настани и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат до цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (rizik од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје во своето работење не стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавка на стоки и услуги. Поради тоа Друштвото не е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје не користи кредити за финансирање на своето работење, а нема ни орочени депозити во банките. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки.

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспелите обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити и позајмици (краткорочни и долгочочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

Показател на кредитна задолженост

во илјади денари	2022	2021
Обврски по кредити и позајмици	-	-
Парични средства	-8.773	-12.013
Нето обврски по кредити и позајмици	-8.773	-12.013
Капитал и резерви	344.475	328.631
% на кредитна задолженост	-	-

Показателот на кредитна задолженост на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД - Скопје покажува дека на 31.12.2022 година и на 31.12.2021 година Друштвото не е кредитно задолжено.

5.2. Ризик од промена на девизните курсеви

Друштвото нема трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Исто така, нема краткорочни и долгорочни кредити со девизна клаузула. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

5.3. Ризик од промена на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Финансиски средства		
Некаматоносни		
Парични средства	8.773	12.013
Побарувања од купувачи	4.328	5.907
Останати побарувања	86	158
Краткорочни финансиски средства	194	194
Долгорочни финансиски средства	-	-
Вложувања расположливи за продажба	<u>107.213</u>	<u>107.213</u>
	<u>120.594</u>	<u>125.485</u>
Каматоносни со променлива камата		
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>120.594</u>	<u>125.485</u>
Каматоносни со фиксна камата		
Дадени заеми	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>120.594</u>	<u>125.485</u>
Финансиски обврски		
Некаматоносни		
Останати долгочорни обврски	908	1.954
Обврски спрема добавувачи	6.165	1.563
Обврски за позајмици	24	24
Останати тековни обврски	<u>1.281</u>	<u>737</u>
Вкупно	<u>8.378</u>	<u>4.278</u>
Каматоносни со променлива камата		
Обврски по кредити	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>8.378</u>	<u>4.278</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување	намалување	2021
	2022	2021	
Дадени депозити	-	-	-
Земени кредити	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	24	-	-	-	24
Обврски за примени депозити	-	-	-	908	908
Обврски спрема добавувачи	6.165	-	-	-	6.165
Останати обврски	1.281	-	-	-	1.281
	7.470	0	0	908	8.378

31.12.2021 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	24	-	-	-	24
Обврски за примени депозити	-	-	-	1.954	1.954
Обврски спрема добавувачи	1.563	-	-	-	1.563
Останати обврски	737	-	-	-	737
	2.324	0	0	1.954	4.278

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	8.773	-	-	-	8.773
Побарувања од купувачи	2.898	1.383	23	24	4.328
Останати побарувања	86	-	-	-	86
Краткорочни финансиски средства	-	-	-	194	194
Долгорочни финансиски средства	-	-	-	-	0
Вложувања раположливи за продажба	-	-	-	107.213	107.213
	11.757	1.383	23	107.431	120.594

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2021 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	12.013	-	-	-	12.013
Побарувања од купувачи	2.874	1.121	1.741	171	5.907
Останати побарувања	158	-	-	-	158
Краткорочни финансиски средства	-	-	-	194	194
Долгорочни финансиски средства	-	-	-	-	0
Вложувања раположливи за продажба	-	-	-	107.213	107.213
	15.045	1.121	1.741	107.578	125.485

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Приходи од закупнини	20.199	19.713
Приходи од префактурирани комунални трошоци	8.797	5.204
Останато	107	-
Вкупно	29.103	24.917

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	2022	2021
Наплатени отписани побарувања	312	522
Добивка од продажба на основни средства	3.353	17
Приходи од надомест за штети	792	352
Останато	3	72
Вкупно	4.460	963

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2022	2021
Трошоци за материјали	79	61
Трошоци за резервни делови и ситен инвентар	-	-
Вкупно	79	61

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2022	2021
Бруто плати	3.831	3.615
Останати трошоци за вработените	273	168
Вкупно	4.104	3.783

10. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	2022	2021
Потрошена енергија	8.160	4.699
Транспортни и ПТТ трошоци	100	94
Трошоци за тековно одржување	1.665	785
Наемници	381	250
Трошоци за комунални услуги	712	663
Репрезентација и донацији	755	1.264
Премии за осигурување	267	158
Даноци и прид. кои не зависат од резултатот	541	542
Надоместоци за Одборот на директори	985	1.009
Расходи за надомест на штета	-	1.909
Непроизводни услуги	2.909	649
Останато	659	114
Вкупно	17.134	12.136

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Приходи од камати	71	317
Позитивни курсни разлики	-	-
Дивиденди	-	-
Вкупно финансиски приходи	71	317
Расходи за камати	-	-1
Негативни курсни разлики	-	-
Останати финансиски расходи	-	-
Вкупно финансиски расходи	0	-1
Нето финансиски приходи / расходи	71	316

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	2022	2021
Добивка пред оданочување	8.375	7.376
Даночно непризнаени расходи	713	1.668
Даночна основа	9.088	9.044
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	9.088	9.044
Данок на добивка по стапка од 10%	909	904
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	909	904
Ефективна даночна стапка	10,85%	12,26%

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2022	2021
Заработка која им припаѓа на имателите на акции	7.466	6.472
Пондериран просечен број на акции во оптек	<u>145.540</u>	<u>145.540</u>
Основна заработка по акција во денари	51	44

Основната заработка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондериралиот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Разводната заработка по акција не е пресметана затоа што ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

14. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2021 и 2020 година се како што следи:

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2022 година

во илјади денари	Земјиште и град.објек.	Опрема	Инвестиц. во тек	Останато	Вкупно основни средства	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2022 година	281.365	16.528	0	0	297.893	-
Нови набавки	2.226	11.721	-	-	13.947	-
Пренесено од аванси	-	8.184	-	-	8.184	-
Пренесено на недвижности дадени под закуп	-281.725	-	-	-	-281.725	
Пренесено на останати с-ва	-	-5.501	-	5.501	0	
Расходување и продажба	-1.787	-4.473	-	-	-6.260	
Состојба на 31.12.2022 година	79	26.459	0	5.501	32.039	0
Исправка на вредност						
Состојба на 01.01.2022 година	81.754	10.913	-	-	98.409	-
Амортизација	2.837	1.105	-	-	3.942	
Расходување и продажба	-1.007	-4.473	-	-	-5.480	
Пренесено на недвижности дадени под закуп	-	-	-	-	-	-
	-83.584	-	-	-	-83.584	
Состојба на 31.12.2022 година	0	7.545	0	0	7.545	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2022 ГОДИНА						
	79	18.914	0	5.501	24.494	0

2021 година

во илјади денари	Земјиште и град.објек.	Опрема	Инвестиц. во тек	Останато	Вкупно основни средства	Нематер. средства
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2021 година	281.365	16.652	0	0	298.017	-
Нови набавки	30	-	-	-	30	-
Прекнижено од трговска стока	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-154	-	-	-	-154	
Состојба на 31.12.2021 година	281.365	16.528	0	0	297.893	0
Исправка на вредност						
Состојба на 01.01.2021 година	78.941	11.040	-	-	98.409	-
Амортизација	2.813	27	-	-	2.840	
Расходување и продажба	-	-154	-	-	-	
Состојба на 31.12.2021 година	81.754	10.913	0	0	92.667	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2021 ГОДИНА						
	199.611	5.615	0	0	205.226	0

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

15. НЕДВИЖНОСТИ ДАДЕНИ ПОД ЗАКУП

во илјади денари	2022
Набавна вредност	-
Состојба на 1 јануари	-
Набавки	-
Продажба	-
Пренос од /на НПО	281.725
Состојба на 31 декември	281.725
Акумулирана амортизација	-
Состојба на 1 јануари	-
Амортизација за тековната година	-
Продажба	-
Пренос од /на НПО	83.584
Состојба на 31 декември	83.584
Сегашна вредност на 31 декември	198.141

Дел од недвижниот имот кој се наоѓа на улица Македонија број 11-А Скопје со површина од 1.843 метри квадратни е заложен во корист на Халкбанк АД Скопје како обезбедување за одобрен кредит на Фершпед АД Скопје. Сметководствената вредност на заложениот недвижен имот изнесува 47.453 илјади денари.

16. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

во илјади денари	2022	2021
Вложувања некотирани на Берза	107.213	107.213
Мепком ДОО Скопје	107.213	107.213
Останати	-	-
Вкупно	107.213	107.213

17. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2022	2021
Залиха на материјали и ситен инвентар	-	-
Трговски стоки	89	89
Вкупно	89	89

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	4.328	5.907
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно	4.328	5.907

19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2022	2021
Побарувања за данок на добивка	83	158
Побарувања за данок на додадена вредност	-	-
Побарувања од вработените	-	-
Однапред пресметани или платени трошоци (АВР)	73	39
Останато	3	-
Вкупно	159	197

20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2022	2021
Краткорочни позајмици	-	-
Краткорочни депозити	-	-
Побарувања за камати	194	194
Останато	-	-
Вкупно	194	194

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2022	2021
Жиро сметка	8.773	12.013
Благаяна	-	-
Девизни сметки	-	-
Девизна благаяна	-	-
Вкупно	8.773	12.013

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски за лиценци	-	-
Обврски за примени депозити	908	1.954
Вкупно	908	1.954

23. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски спрема добавувачи во земјата	6.165	1.563
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Вкупно	6.165	1.563

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски за данок на додадена вредност	889	274
Обврски за данок на добивка	85	88
Обврски за бруто плати	307	279
Обврски за ПДД	-	10
Пресметани приходи (ПВР)	-	287
Останати краткорочни обврски	-	86
Вкупно	1.281	1.024

25. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски спрема банки	-	-
Обврски спрема небанкарски субјекти	-	-
Обврски за камати	24	24
Вкупно	24	24
Тековна доспеаност на долгороочни кредити	-	-
Вкупно	24	24

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. ТРАНСАКЦИИ И САЛДА СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Субјектите се сметаат за поврзани ако едната страна ја контролира другата страна или има значително влијание врз истата при донесување на финансиски или оперативни одлуки. Друштвото е поврзано со своите акционери и нивните поврзани страни. Во продолжение се дадени трансакциите и салдата што произлегуваат од односите со поврзаните субјекти.

во илјади денари	2022	2021
Побарувања по основ на купопродажни односи	2.578	3.934
- ФЕРШПЕД АД Скопје	2.471	3.813
- ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје	49	52
- ЕВРОПА АД Скопје	58	69
Краткорочни финансиски средства	0	0
- ФЕРШПЕД АД Скопје	-	-
Обврски од купопродажни односи и останати обврски	1.656	330
- ФЕРШПЕД АД Скопје	1.641	330
- ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид	-	-
- ЕВРОПА АД Скопје	15	-
Обврски по краткорочни позајмици и камати	24	24
- ФЕРШПЕД АД Скопје	24	24
Приходи од продажба на стоки и услуги	6.071	5.141
- ФЕРШПЕД АД Скопје	3.924	3.160
- ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид	-	-
- ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје	262	209
- ЕВРОПА АД Скопје	1.885	1.772
Набавки на стоки и услуги	4.224	2.584
- ФЕРШПЕД АД Скопје	4.066	2.418
- ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје	144	144
- ХОТЕЛИ МЕТРОПОЛ АД Охрид	-	21
- ЕВРОПА АД Скопје	14	1
- ФЕРШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје	-	-
Побарувања по камати	194	194
- ФЕРШПЕД АД Скопје	194	194
Приходи по камати	0	0
- ФЕРШПЕД АД Скопје	-	-
Расходи по камати	-	-
- ФЕРШПЕД АД Скопје	-	-

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

27. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2022	2021
EUR	61,4932	61,6270
USD	57,6535	54,3736

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2022 година против ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје не се водат судски постапки од кои би можеле да произлезат материјално значајни обврски.

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.